

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 септември 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Гроздан Илиевски од Кратово УП2 09-176/21 од 29 јули 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-116 од 14 јуни 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-116 од 14 јуни 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Гроздан Илиевски од Кратово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-176/21 од 29 јули 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-116 од 14 јуни 2021 година на КЕЦ Кратово, поради непостоење на технички услови за приклучок.

Жалителот потенцира дека во близина има ТС и НН, и се работи за населено место. Поседува Решение од МЗШВ и ИЛ.

Електродистрибуција потенцира дека ТС-то е во приватна сопственост и нема од каде да се приклучи објектот.

На седницата од 17 август 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-176/21 од 29 јули 2021 година со прилог:
  - РОБСП 11-116 од 14 јуни 2021 на КЕЦ Кратово
  - Решение за запишување на земјоделско стопанство издадено од МЗШВ, ПЕ Крива Паланка
  - Имотен лист бр. 1293 за КП бр. 1611, КО Псача
2. Одговор од ЕВН од 29 јули 2021 година со прилог:
  - БСП-1 образец од 9 јуни 2021 година
  - Теренска скица на премерување
  - Потврда дека парцелата на жалителот е земјоделско земјиште и има потреба од приклучок за пумпа за наводнување издадена од Општина Ранковце

и на седницата се заклучи Електродистрибуција да достави ГИС скица, која беше доставена на 19 август, а на 27 август 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–176/21  
2 септември 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ** на  
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски